



# БАРАЊЕ/КËРКЕСЕ

ЗА ПЛАЌАЊА ОД ПРОГРАМАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА  
ИНТЕРВЕНТЕН ФОНД ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2022 ГОДИНА/PËR PAGESA NGA  
PROGRAMI PËR IMPLEMENTIMIN E FONDIT INTERVENUES NE BUJQËSI PËR VITIN 2022

Ул. 3-та Македонска Бригада бр. 20  
(зграда на Македонија Табак Блок Ц)  
Република Северна Македонија  
Тел: +389 (0) 2 3228 840  
Факс: +389 (0) 2 3216 670  
[ipardpa@ipardpa.gov.mk](mailto:ipardpa@ipardpa.gov.mk)  
[www.ipardpa.gov.mk](http://www.ipardpa.gov.mk)

1. Подносител на барањето/ Parashtruesi i kërkesës

(име и презиме/назив на субјектот/ emri dhe mbiemri/ titulli i subjektit)

2. ИДБР/ NVID

2. Пол на носителот на семејното земјоделско стопанство:/

Gjinia e bartësit të ekonomisë bujqësore familjare

(пополнува само семејно земјоделско стопанство)/ (e plotëson vetëm ekonomia bujqësore familjare)

4. ЕМБГ /ЕМБС/ NVAQ/ NVAS

(ЕМБГ – пополнува носител на СЗС,

ЕМБС – пополнува правното лице и регистриран ИЗ)/

(NVAQ – e plotëson bartësi i EBF-së,

NVAS – e plotëson personi juridik dhe BI i regjistruar)

5. ЕДБ/ NVT

(пополнува правно лице и регистриран ИЗ)/

(e plotëson personi juridik dhe BI i regjistruar)

6. Адреса на земјоделското стопанство/ Adresa e ekonomisë bujqësore

7. Поштенски код/ Kodi postar

8. Општина/ Komuna

9. Град / Населено место/ Qyteti/ Vendbanimi

10. Број на трансакциска сметка/ Emri i xhirollogarisë

11. Име на банката/ Emri i bankës

12. Организациски облик на барателот/ Forma organizative e kërkuessit





(дата на поднесување)/ (data e parashtrimit) (датум на печатење)/(data e shtypjes)

(место на поднесување)/ (vendi i parashtrimit)

Контакт телефон/



Telefoni për kontakt

(фиксен)/(fiks)

(мобилен)/(celular)

Податоците внесени во обрасците ќе се користат за потребите на МЗШВ и АФПЗРР во процесот на доделување на финансиска поддршка./ Të dhënat e futura në formular do të përdoren për nevojat e MBPEU-së dhe të AMFBZhR-së në procesin e ndarjes së mbështetjes financiare.

(потпис на подносителот)/ (nënshkrimi i parashtruesit)



## БАРАЊЕ/КËРКЕСЕ

за финансиска поддршка за одгледување на кокошки несилки/  
për përkrahje finansiare për mbarshtimin e pulave vojse

Ул. 3-та Македонска Бригада бр. 20  
(зграда на Македонија Табак Блок Ц)  
Република Северна Македонија  
Тел: +389 (0) 2 3228 840  
Факс: +389 (0) 2 3216 670  
[ipardpa@ipardpa.gov.mk](mailto:ipardpa@ipardpa.gov.mk)  
[www.ipardpa.gov.mk](http://www.ipardpa.gov.mk)

### 2.3 ИФ Финансиска поддршка за одгледување на кокошки несилки

### 2.3 FI Përkrahje finansiare për mbarshtimin e pulave vojse

РБО/NRA \_\_\_\_\_

Број на кокошки несилки на возраст за производство на конзумни јајца

\_\_\_\_\_

Numri I pulave vojse në moshë për prodhimin e vezëve për konsumim

\_\_\_\_\_

(потпис на подносителот)/ (nënshkrimi i parashtruesit)



## БАРАЊЕ/КËРКЕСЕ

за финансиска поддршка за одгледување на кокошки несилки/  
për përkrahje financiare për mbarshtimin e pulave vojse

Ул. 3-та Македонска Бригада бр. 20  
(зграда на Македонија Табак Блок Ц)  
Република Северна Македонија  
Тел: +389 (0) 2 3228 840  
Факс: +389 (0) 2 3216 670  
[ipardpa@ipardpa.gov.mk](mailto:ipardpa@ipardpa.gov.mk)  
[www.ipardpa.gov.mk](http://www.ipardpa.gov.mk)

## ИЗЈАВА/ДЕКЛАРАТË

### Изјавувам дека/Deklaroj se:

1. Пред пополнување на обрасците истите внимателно ги прочитав и разбрав и под морална, материјална и кривична одговорност податоците внесени во нив се точни / Para plotësimin të formularëve, i kam lexuar dhe kuptuar me kujdes dhe me përgjegjësi morale, materiale dhe penale deklaroj se të dhënat e shënuara në to janë të sakta.
2. Согласен сум да обезбедам целосен и непречен пристап на контролорите од АФПЗРР до сите објекти, простории, опрема, производствени капацитети и документација која е во врска со барањето. / Pajtohem të siguroj qasje të plotë dhe të pandërprerë të kontrollorëve të AMFBZHR në të gjitha objektet, hapësirat, pajisjet, objektet e prodhimit dhe dokumentacionin në lidhje me kërkesën.
3. Согласен сум да се изврши контрола на моите земјоделски површини наведени во барањето и без мое присуство / Pajtohem të bëhet kontroll i zonave të mia bujqësore të theksuara në kërkesë edhe pa praninë time.
4. Сум запознаен со условите во Програмата за спроведување на интервентен фонд за земјоделството/Jam I njohur me kushtet nga Programi për zbatimin e fondit intervent në bujqësi.
5. Сум согласен/а исплатата на финансиската поддршка по ова барање Агенцијата да ми ја исплати на трансакциска сметка на која претходно ја извршувала исплатата во случај ако нема можност да ја изврши исплатата на трансакциска сметка внесена во ова барање./ Pajtohem që pagesa e mbështetjes financiare me këtë kërkesë të paguhet nga Agjencia në llogarinë e transaksionit në të cilën ka bërë më parë pagesën në rast se nuk është e mundur të bëhet pagesa në llogarinë e transaksionit të shënuar në këtë kërkesë.
6. Сум согласен/а податоците содржани во ова барање (со исклучок на ЕМБГ/ЕДБ) Агенцијата да ги објавува на својата веб страна. Pajtohem që të dhënat që përmban kjo kërkesë (me përjashtim të NVAQ/NVT) të publikohen nga Agjencia në faqen e saj të internetit.

Изјавил/Deklaroi



## БАРАЊЕ/КËРКЕСЕ

за финансиска поддршка за одгледување на кокошки несилки/  
për përkrahje finansiare për mbarshtimin e pulave vojse

Ул. 3-та Македонска Бригада бр. 20  
(зграда на Македонија Табак Блок Ц)  
Република Северна Македонија  
Тел: +389 (0) 2 3228 840  
Факс: +389 (0) 2 3216 670  
[ipardpa@ipardpa.gov.mk](mailto:ipardpa@ipardpa.gov.mk)  
[www.ipardpa.gov.mk](http://www.ipardpa.gov.mk)

Барателот во своето барање има дадено податоци за следниве документи:  
Апликанти në kërkesën e tij ka dhënë të dhëna për dokumentet e mëposhtme:

Опис на документ/ Përshkrimi i dokumentit	Вредност
Потврда за бројна состојба на несилки/Vërtetim për numrin e pulave	ДА/НЕ РО/ЈО